

ПРОСПЕКТ



**Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул.Македонија бр.11-А Скопје
www.lotarija.com.mk

**Котација на акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на
Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност
АД Скопје, на подсегмент Задолжителна котација**

До Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје е доставено барање за котација на акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на Официјалниот пазар, на подсегмент Задолжителна котација. Номиналната вредност на една акција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје изнесува 51,03 евра. Барањето за котација се однесува на :

- 139.752 обични акции со право на глас
- 21.788 приоритетни партиципативни акции

Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската берза АД Скопје со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се тргувало на Редовен пазар на Македонска берза на подсегмент Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

Покровител на котацијата

**ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје
Ул.Македонија 11 а Скопје**

Скопје, април 2013 година

Врз основа на Одлука за котација на хартии од вредност Од бр.02-20/15 од 08.04.2013 година, со која се овластува Генералниот извршен директор на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје да ги потпише сите документи во врска со котацијата на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на Берзата, во име на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Генералниот извршен директор ја потпишува следнава

ИЗЈАВА
ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект.

Генерален извршен директор
Митко Димов

Проектот е изработен согласно Правилата за котација на хартии од вредност објавени од Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје во Март 2013 година.

Ревизор на годишните сметки на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и 2012 година е Друштвото за ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и Љ, Боро и Љупчо Доо Скопје, со адреса на ул.Дрезденска бр.52 Скопје.

Покровител на котацијата на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, со адреса ул.Македонија 11 а Скопје.

Назив и адреси на банките на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:
-Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје
-Стопанска банка АД Скопје, ул. 11 Октомври бр.7 Скопје
-Шпаркасе банка АД Скопје, ул.Македонија бр.9/11 Скопје

Проектот не преставува понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје. Проектот не смее да се смета за пепорака за купување на акции на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје.

СОДРЖИНА

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

- 1.1. Назив и седиште на издавачот
- 1.2. Износ на вкупниот номинален капитал, поделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род
- 1.3. Одредби од Статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции
- 1.4. Промени во структурата на капиталот во последните две години во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал
- 1.5. Износот на сите должнички конвертабилни хартии од вредност
- 1.6. Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас
- 1.7. Мнозинско учество во одредени друштва
- 1.8. Ревидирани финансиски извештаи за 2011 и 2012 година
- 1.9. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи

2. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

- 2.1. Опис на основната дејност
- 2.2. Информации за значајни нови производи
- 2.3. Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година
- 2.4. Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки
- 2.5. Информација за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки
- 2.6. Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба
- 2.7. Број на вработени и квалификациона структура
- 2.8. Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва во 2011 и 2012 година
- 2.9. Место и позиција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во гранката

3. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

3.1. Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

- 4.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност
- 4.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите
- 4.3. Позначајни одредби од Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје кои ги регулираат правата на акционерите
- 4.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и 2012 година

5. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

- 5.1. Податоци за членовите на органите на управување
- 5.2. Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

- 6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење во периодот 2013-2015 година
- 6.2. Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во период 2013-2015 година

7. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

1.1. Назив и седиште на издавачот

Полниот назив на издавачот гласи: Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје

Скратениот назив на издавачот гласи: ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Седиштето на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е на ул. Македонија бр.11-А Скопје

1.2. Износ на вкупниот номинален капитал, поделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род

Вкупниот номинален капитал на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје односно основната главнина изнесува 8.241.837 евра, а претставен е преку 161.540 акции со поединечна номинална вредност по акција од 51,03 евра.

Бројот на обичните акции изнесува 139.752 со вкупна номинална вредност од 7.130.204 евра.

Бројот на приоритетни партиципативни акции изнесува 21.788 со вкупна номинална вредност од 1.111.633 евра.

Во рамки на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат со 86,51 %.

Во рамки на вкупната основна главнина приоритетни партиципативни акции учествуваат со 13,49 %.

1.3. Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

Промени на капиталот во друштвото се регулирани во глава VI од статутот кој гласи Зголемување и намалување на основната главнина на акционерското друштво, во членовите 26,27,28,29,30,31 и 32.

Основната главнина на друштвото може да се зголеми или намали со одлука на Собранието.

Одлуката за зголемување, односно намалување на основната главнина се донесува со мнозинство на гласови кое не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши:

- 1) со влогови
- 2) со условно зголемување на основната главнина
- 3) со одобрен капитал и
- 4) од средства на друштвото.

Основната главнина на друштвото може да биде намалена со :

- 1) намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и класи акции
- 2) спојување на еден или повеќе родови акции со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно евро
- 3) повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.

Сите нерегулирани прашања во врска со зголемувањето и намалувањето на основната главнина на акционерското друштво се регулираат согласно Законот.

Правата кои произлегуваат од различните видови акции се регулирани во глава V од статутот кој гласи Основна главнина и акции, во членот 17 и 18.

Сопствениците на обичните акции сразмерно на бројот на стекнатите акции имаат:

- право на глас во Собранието на акционерското друштво;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) на акционерското друштво;
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно на стечајната маса на акционерското друштво;

Акциите што во постапката на трансформација на општествениот капитал му беа издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, се додека ги поседува Фондот имаат својство на приоритетни акции без право на глас.

Приоритетните акции што му се издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување :

- гласат на име на Фондот;
- даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во остатокот од добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ;
- не даваат право на глас во Собранието на акционери и

Во случај на стечај или ликвидација на акционерското друштво даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Приоритетните акции Фондот може да ги продава, при што со продажбата тие се претвораат во обични акции.

Приоритетните акции не се кумулативни.

1.4.Промени во структурата на капиталот во последните две години во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал

Во последните две години не се случиле промени во капиталот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во поглед на износите на емитираниот капитал. Промени не се случиле ниту во бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.

1.5.Износот на сите должнички конвертабилни хартии од вредност

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено должнички конвертабилни хартии од вредност.

1.6.Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас

Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас со состојба на 31.12.2012 година се:

1.Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавна и царински складишта Фершпед АД Скопје со учество од 59,72% во акциите со право на глас,односно 51,67 % во основната главнина на друштвото.

2.Митко Димов со учество од 12,39%.во акциите со право на глас,односно 10,72 % во основната главнина на друштвото.

1.7.Мнозинско учество во одредени друштва

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не поседува мнозинско учество во одредени друштва и поради тоа не изготвува консолидирани финансиски извештаи.

1.8.Ревидирани финасиски извештаи за 2011 и 2012 година

Финансиските извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и 2012 година се ревидирани од страна на друштвото за Ревизија, Проценка и Финансиски Консалтинг Б и Љ,Боро и Љупчо Доо Скопје, со адреса на ул. Дрезденска бр.52, Скопје.

Во продолжение следи приказ на Билансот на состојба и Билансот на успех на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и 2012 година.

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари

	2012	2011
Приходи од продажба	101.433	117.531
Остварени оперативни приходи	3.047	26.590
Потрошени материјали и ситен инвентар	-365	-211
Трошоци за вработените	-12.041	-10.784
Амортизација	-12.276	-19.047
Набавна вредност на трговски стоки	-23.600	-28.615
Останати оперативни расходи	-53.872	-119.196
Добивка /загуба од работење	2.326	-33.732
Финансиски приходи	384	213
Финансиски расходи	17	587
Финансиски приходи/расходи	367	-374
Добивка/загуба пред оданочување	2.693	-34.106
Данок на непризнаени расходи	-193	-997
Добивка/загуба по оданочување	2.500	-35.103

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади денари

	2012	2011
СРЕДСТВА		
Долгорочни средства		
Недвижности, постројки и опрема	271.735	277.153
Нематеријални средства	24.867	33.414
Вложувања расположливи за продажба	3.214	4.507
Останати долгорочни средства	6.430	4.776
Вкупно	306.246	319.850
Тековни средства		
Залихи	22.053	23.331
Побарувања од купувачи	28.493	24.810
Останати краткорочни побарувања	3.642	2.264
Краткорочни финансиски средства	8.970	-
Парични средства	7.784	6.940
Вкупно	70.942	57.345
ВКУПНО СРЕДСТВА	377.188	377.195
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Капитал и резерви		
Акционерски капитал	470.990	470.990
Откупени сопствени акции	-	-
Законски резерви	-	-
Ревалоризациони и останати резерви	-1.293	-
Акумулирана загуба	-109.994	-112.494
Вкупно	359.703	358.496
Долгорочни обврски		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Останати долгорочни обврски	2.404	4.025
Вкупно	2.404	4.025
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	6.212	9.373
Останати тековни обврски	8.549	5.301
Обврски по краткорочни кредити	320	-
Вкупно	15.081	14.674
Вкупно обврски	17.485	18.699
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	377.188	377.195

1.9. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи

Не постојат било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење или давање на негативно мислење на извештаите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и за 2012 година.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Опис на основната дејност

Основна дејност на друштвото е дејност на коцкање и обложување. Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри, друштвото приредува посебни игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, врз основа на издадени Лиценци. Во моментот друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3(три) автомат клубови за кои има Лиценци.

Друштвото е еден од главните дистрибутери на ONE (Друштво за услуги на електронски комуникации, кое има посебна дозвола да инсталира, одржува и оперира електронска комуникациска мрежа со национална покриеност и за обезбедување на електронски комуникациски услуги низ таа мрежа во државата), и во рамките на тоа, како дополнителна дејност, нашето друштво ја промовира комерцијалната активност и услугите на ONE, и склучува претплатнички договори.

Во дополнителните дејности на друштвото спаѓа и издавање на деловни простории под закуп.

2.2. Информации за значајни нови производи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, како мастер дилер на ONE, работи согласно комерцијалната политика на мобилниот оператор. Во рамките на Договорот ја продава целата палета на производи и услуги кои ги нуди ONE, и тоа мобилна телефонија, фиксна телефонија, интернет и телевизија. Новите производи и услуги, зависат од комерцијалната политика на ONE.

2.3. Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година

Остварените приходи од продажба во изминатите две години е како што следи:

во илјади денари

	2012	2011
Приходи од автомати	50.286	61.982
Приходи од продажба на ОНЕ производи	25.017	30.011
Приходи од закупнини	25.940	25.538
Останато	190	-
Вкупно	101.433	117.531

2.4. Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки

Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, има 3(три) Лиценци за приредување посебни игри на среќа во Автомат клуб. Лиценците ги издава Владата на Република Македонија и се со важност од 6(шест) години.

Две од издадените лиценци се со важност до Јануари 2014 година, а една со важност до Февруари 2014 година.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има 8(осум) исправи за Трговска марка, 1(едно) Решение за трговска марка, кои се со важност до 2017 година, и едно барање за продолжување на важење на трговска марка.

2.5. Информација за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки

Во однос на дејноста поврзана со Договорот со мобилниот оператор ОНЕ, политиката на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е да ја проширува и да ја негува постоечката база на корисници (грижа за големи компании и ВИП клиенти)

2.6. Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба

Од судските постапки кои се во тек, а во кои ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е тужена, нема да произлезат некои материјално значајни обврски за друштвото, иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност.

Во судските постапки во кои ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се јавува како тужител, само во една постапка вредноста на спорот изнесува над 5% од вредноста на капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

2.7. Број на вработени и квалификациона структура

Бројната состојба, квалификационата структура и распоредот на вработените по сектори во изминатиот тригодишен период е како што следи:

31.12.2012

Организациони единици	Магистер	ВСП	ВШП	ССС	Вкупно
Сектор за финансиски работи	/	1	/	1	2
Под директор	/	1	/	/	1
Сектор за општи и правни работи	1	2	/	1	4
Сектор за продажба	/	5	1	16	22
Вкупно	1	9	1	18	29

31.12.2011

Организациони единици	Магистер	ВСП	ВШП	ССС	Вкупно
Сектор за финансиски работи	/	1	/	1	2
Под директор	/	1	/	/	1
Сектор за општи и правни работи	1	2	/	1	4
Сектор за продажба	/	5	1	2	8
Вкупно	1	9	1	4	15

31.12.2010

Организациони единици	Магистер	ВСП	ВШП	ССС	Вкупно
Сектор за финансиски работи	/	1	/	3	4
Под директор	/	1	/	/	1
Сектор за општи и правни работи	/	3	/	1	4
Сектор за продажба	/	5	1	3	9
Вкупно	/	10	1	7	18

2.8.Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва во 2011 и 2012 година

Инвестиции во 2011 година

Во текот на 2011 година направени се инвестиции во материјалните средства. Набавени се основни средства во износ од 680.249,00 денари и извршено зголемувањето на вредноста на постојните средства во износ од 1.351.092,00 денари.

Вкупната вредност на направените инвестиции е 2.031.341,00 денари или 32.764 евра.

Инвестициите кај земјиштето во износ од 55.372,00 денари се однесуваат на регулирање на имотно-правните односи во општините Охрид и Велес.

ИНВЕСТИЦИЈА	Износ
Земјиште	55.372,00
Градежни објекти	1.351.092,00
Опрема	515.969,00
Транспортни средства	164.280,00
Вкупно	2.086.713,00

Инвестиции во 2012 година

Во текот на 2012 година направени се инвестиции во материјалните средства. Набавени се основни средства во износ од 207.681,00 денари и извршено зголемувањето на вредноста на постојните средства во износ од 328.208,00 денари.

Вкупната вредност на направените инвестиции е 535.889,00 денари или 8.643 евра.

Инвестициите кај земјиштето во износ од 24.152,00 денари се однесуваат на регулирање на имотно-правните односи во општините Кратово и Центар.

ИНВЕСТИЦИЈА	Износ
Земјиште	24.152,00
Градежни објекти	328.208,00
Опрема	207.681,00
Вкупно	560.041,00

Во текот на 2011 и 2012 година не се остварени вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва.

2.9. Место и позиција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во гранката

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, согласно приоритетната дејност 92.00-Дејности на коцкање и обложување, припаѓа во нефинансиски сектор во група и во гранка 92.00.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, приредува само посебни игри на среќа- игри на среќа во автомат клуб, и тоа во 3(три) автомат клуба за кои има Лиценци. Во Република Македонија има повеќе приредувачи на посебните игри на среќа, и тоа приредувачи кои приредуваат посебни игри на среќа во казино, во обложувалници и во Автомат клубови.

3. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

3.1. Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година

	2012	2011
Вкупни средства (во илјади денари)	377.188	377.195
Вкупни обврски (во илјади денари)	17.485	18.699
Вкупен капитал (во илјади денари)	359.703	358.496
Добивка /загуба пред оданочување		

(во илјади денари)	2.693	-34.106
Добивка/загуба по оданочување (во илјади денари)	2.500	-35.103
Нето добивка по акција	15,48	-217,30
Коефициент цена/добивка по акција	25,19	-
Коефициент цена/книговодствена вредност на една акција	0,18	-
Износ на исплатена дивиденда	-	-
Дивиденден принос	-	-

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

4.1.Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето,бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација се поднесува за 161.540 акции со вкупна номинална вредност од 8.241.837 евра.

Номиналната вредност на една акција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје изнесува 51,03 евра.

Барањето за котација се однесува на следните родови на акции:

- 139.752 обични акции со право на глас со вкупна номинална вредност од 7.130.204 евра.

- 21.788 приоритетни партиципативни акции со вкупна номинална вредност од 1.111.633 евра.

Приоритетните партиципативни акции се без право на глас, а се наоѓаат во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Овие приоритетни акции со продажба се трансформираат во обични акции.

4.2.Опис на правата кои им припаѓаат на акциите

Согласно Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје обичните акции им ги даваат на нивните сопственици следните права:

- право на глас во Собранието на акционерското друштво;
- право на исплата на дел од добивката(дивиденда) на акционерското друштво;

- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно на стечајната маса на акционерското друштво;

Секоја акција со право на глас, дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Приоритетните партиципативни акции издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија ги имаат следните права:

-даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во остатокот од добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ;

-не даваат право на глас во Собранието на акционери и

Во случај на стечај или ликвидација на акционерското друштво даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Приоритетните акции Фондот може да ги продава, при што со продажбата тие се претвораат во обични акции.

Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите лица запишани во акционерската книга која согласно законската регулатива се води во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4.3.Позначајни одредби од Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје кои ги регулираат правата на акционерите

Собрание на акционери

Собранието на акционери на Друштвото го сочинуваат сопствениците на акции што даваат право на глас. Годишното собрание го свикнува Одборот на директори најдоцна три месеци по составување на годишната сметка, финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на акционерското друштво во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание. Ако Одборот на директори не го свика годишното собрание навреме, собранието без одлагање го свикнуваат неизвршните членови на Одборот на директори. Ако годишното собрание не го свикаат неизвршните членови на Одборот на директори или ако од било кои други причини не се одржи во роковите определени со закон, тогаш одлука за свикнување на годишното собрание може да донесе судот по предлог на било кој акционер.

Кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија, може да се свика собрание.

Одборот на директори, односно неизвршните членови на Одборот на директори со мнозинство на гласови од своите членови, кога тоа е

предвидено со закон, можат по своја иницијатива или по барање на акционер да донесат одлука за свикување собрание.

Барање за свикување собрание можат да поднест акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат акционерите кои бараат свикување собрание мораат да ги наведат целта и причините за свикувањето на собранието, своето име и презиме и местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите со право на глас кои што ги поседуваат во друштвото. Барањето се доставува до Одборот на директори во седиштето на друштвото. Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документа потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас. Одборот на директори во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои што е така одлучено.

Ако по барањето на акционерите кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесување на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување собрание до судот.

Собранието на друштвото одлучува особено за:

- донесување на Статутот и измени и дополнувања на Статутот;
- зголемување и намалување на основната главнина на акционерското друштво;
- промена на права врзани за одделни родови на акции;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- одобрување годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работењето на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределба на добивката;
- назначува овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
- преобразба на акционерското друштво во друга форма на друштво како и за статусните промени на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- престанување на друштвото;
- и други прашања утврдени со Закон.

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Ако на Собранието не се обезбеди кворум Собранието не може да почне со работа. За време не подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано одржувањето на Собранието кое што немало кворум за работа се

закажува нов термин за одржување на Собрание (презакажано Собрание) кое што и се одржува и во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното Собрание се објавува на начинот на кој што е објавено свикувањето на Собранието кое што немало кворум за работа. Постапката за учеството и одлучувањето на презакажаното Собрание се утврдува согласно законот.

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието, освен ако со закон или Статут не е определено поголемо мнозинство.

Одлуките на Собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако во одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила.

За работата на Собранието на акционерското друштво се води записник. Секој акционер може да бара од Одборот на директори издавање на препис од записникот или копија од записникот на Собранието.

Соопштенија за акционерите

Собранието се свикува со објавување јавен повик до акционерите. Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник. Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието.

Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик.

Право на глас

Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието на друштвото. Бројот на гласовите во Собранието изнесува 139.752 гласови.

Исплата на дивиденда

Акционерите во согласност со деловниот резултат имаат право на дел од годишната добивка на акционерското друштво што Собранието ќе ја утврди за распределбата.

Висината на дивидендата Собранието ја утврдува врз основа на остварените резултати.

Акционерите имаат право на добивка во согласност со бројот на акциите кои ги поседуваат.

Исплатата на дивидендата се врши на име на последниот сопственик на акција кој е запишан и регистриран во акционерската книга, и во Централниот депозитар на хартии од вредност, во пари или во акции.

Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9 месеци по завршување на деловната година.

Престанување на друштвото

Акционерското друштво престанува кога ќе настапи било која причина утврдена со закон како и кога Собранието на друштвото ќе донесе одлука за престанок на акционерското Друштво.

Одлука за престанување на друштвото донесува Собранието на друштвото со двотретинско мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието.


Откуп на сопствени акции

Друштвото може да стекне сопствени акции согласно закон.

4.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2010, 2011 и 2012 година

Во периодот од 01.01-2010 до 31.12.2012 година со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е тргувано на Редовниот пазар на Македонската берза АД Скопје, на подсегментот Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување. Вкупно се иструвани 3.261 обични акции на АД ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје, што претставува 2,02% од вкупно издадените хартии од вредност. Максималната цена е постигната на 31.08.2011 година и изнесува 845,00 денари, а минималната цена по акција изнесува 386,00 денари и е постигната на 27.12.2010 година.

Во продолжение следи графичкиот приказ за тргувањето со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на Редовниот пазар на Македонската берза АД Скопје.



5. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

5.1.Податоци за членовите на органите на управување

Управувањето со ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е организирано според едностепен систем со Одбор на директори.

Одборот на директори има 3 члена, од кои 2 неизвршни членови на Одборот на директори и 1 извршен член на Одборот на директори.Еден од неизвршните членови на Одборот на директори е независен член.

Членовите на Одборот на директори ги избира собранието со јавно гласање, за период од шест години.

Одлуката за избор на членовите на Одборот на директори се донесува со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието.

Сегашните членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се именувани на 06.04.2011 година и тоа се:

Име и презиме	функција	број на акции во во основна главнина
Виолета Татабитовска	Претседател	нема
Митко Димов	Извршен член	17.311
Драган Наков	Неизвршен и Независен член	нема

Во продолжение следи приказ за податоци за пооделни членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:

1.	Име и презиме и датум на раѓање	1.Митко Димов - 24.10.1959
1.1	Деловна адреса	Ул.Македонија бр.11-А,Скопје
1.2	Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши функцијата	Генерален Извршен директор и извршен член на Одборот на директори од 06.04.2011г.
1.3	Податок за значајните активности на ови лица надвор од работењето кај издавачот(доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот

1.4	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Одборот на директори	Нема било каква поврзаност со другите членови на одборот на директори
	Детални податоци	
1.5	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	-1984-1986 РО Слобода Штип -1986-1992 ЖТП ООЗТ Фершпед- Раководител на царинска испостава Штип -1992-1996 Раководител на финансов сектор во Фершпед АД -1996-1999 Директор на Штедилница Фершпед ДОО -1999-2001 Финансов директор Фершпед АД -2001-2005 Генерален директор Лотарија на Македонија АД -2005- Генерален извршен директор во Лотарија на Македонија АД
1.6	Имиња на друштва во кои лицето е член на Одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Член на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје од 14.05.2010 Член на Надзорен одбор на Европа АД Скопје од 08.04.2010 Член на Надзорен одбор на Огледало Доо Скопје 2004-2012 Акционер е во Фершпед АД Скопје и Лотарија на Македонија АД Скопје.
1.7	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори ,односно УО и НО на правно лице против кое е поведено стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
1.8	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое деловно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
1.9	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот за тоа учество	17.311 обични акции, што претставува 12,39% од акциите со право на глас, односно 10,72 % во основната главнина

2	Име и презиме и датум на раѓање	2.Виолета Татабитовска -15.06.1953
2.1	Деловна адреса	Ул.Македонија бр.11-А,Скопје
2.2	Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши функцијата	Претседател на Одбор на директори и неизвршен член на Одбор на директори од 06.04.2011г.
2.3	Податок за значајните активности на ови лица надвор од работењето кај издавачот(доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
2.4	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Одборот на директори	Нема било каква поврзаност со другите членови на одборот на директори
	Детални податоци	
2.5	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	-1977 ЖТО ООЗТ Фершпед Скопје. -1987 во рамки на ЖТО ООЗТ Фершпед Раководител на самостоен тарифски оддел во Комерцијален сектор -1991 во рамки на Фершпед АД Раководител на Сектор за тарифско-коњуктурни работи -2008 Помошник на Генерален директор на Фершпед АД
2.6	Имиња на друштва во кои лицето е член на Одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Член на Управен Одбор на Фершпед АД Скопје од 23.08.2010 година Акционер во Фершпед АД Скопје
2.7	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори ,односно УО и НО на правно лице против кое е поведено стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
2.8	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое деловно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
2.9	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот за тоа учество	Не поседува акции во друштвото

3	Име и презиме и датум на раѓање	3.Драган Наков – 10.08.1977
3.1	Деловна адреса	Ул.Македонија бр.11-А,Скопје
3.2	Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши функцијата	Неизвршен и независен член на Одборот на директори од 06.04.2011 година
3.3	Податок за значајните активности на ови лица надвор од работењето кај издавачот(доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
3.4	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Одборот на директори	Нема било каква поврзаност со другите членови на одборот на директори
	Детални податоци	
3.5	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	-2000 до денес во Фершпед АД -2006-2008 Пом.директор на Сектор трговија и маркетинг во Фершпед АД -2008 врши функција Заменик Оперативен директор во Фершпед АД
3.6	Имиња на друштва во кои лицето е член на Одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Претседател на Одборот на директори и Неизвршен член на Хотели Метропол АД Охрид од 07.04.2011 и Неизвршен член на Одборот на директори на Сковин АД Скопје од 14.05.2009 Акционер е во Фершпед АД Скопје и Хотели Метропол АД Охрид
3.7	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори ,односно УО и НО на правно лице против кое е поведено стечајна , предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
3.8	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое деловно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
3.9	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот за тоа учество	Не поседува акции во друштвото

5.2. Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот

5.2.1. Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности

Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата, членови на Одборот на директори ги имаат кај ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје и нивните приватни интереси или други одговорности.

5.2.2. Податок за постоење на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одбор на директори на издавачот

Не постои договор или соработка помеѓу лицата, членови на Одборот на директори и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје.

5.2.3. Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период за што овие лица се согласиле

Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во определен временски период.

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење во периодот 2013-2015 година

Проекциите за деловното работење на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 2013-2015 година, во однос на приредување на посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, зависат од добивање на лиценци за приредување на игрите.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, ќе се стреми да ја прошири продажната мрежа во која се даваат услугите на ОНЕ, да ја задржи постоечката база на корисници, како и да ја зголеми истата.

Сепак развојните политики во деловното работење во однос на работењето со ОНЕ, во најголема мера зависат од комерцијалната политика на ОНЕ, во начинот на нивно ширење и прегрупирање.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје планира да ги издаде под закуп сите деловни простории, кои во моментот се празни, а во кои не ја обавува својата дејност, и по тој основ да оствари дополнителни приходи.

6.2. Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во период 2013-2015 година

Лотарија на Македонија АД за тековната 2013 година планира приходите да ги остварува од: приредување игри на среќа во автомат клубови, продажба на Оне производи, издавање на деловни простории под закуп.

Во 2013 година со оглед на општата состојба во стопанството која се одразува како на игрите на среќа така и на останатите дејности, во Лотарија на Македонија АД не се предвидуваат покрупни инвестициони и други бизнис зафати.

ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2013

Р.Б.	Елементи	Остварено во 2012	План за 2013	Индекс
Приходи				
1	Автомати	50.286.451,00	49.720.191,00	98,87
2	ОНЕ	25.016.091,00	22.440.565,00	89,70
3	Останата дејност	29.561.450,00	40.886.726,00	138,31
4	Вкупни приходи	104.863.992,00	113.047.482,00	107,80
Расходи				
1	Набавна вредност на стоки	23.600.125,00	20.277.856,00	85,92
2	Амортизација	12.275.748,00	8.325.696,00	67,82
3	Бруто плата за вработени	11.783.352,50	15.134.802,00	128,44
4	Останати трошоци	54.511.038,50	64.448.405,00	118,23
5	Вкупни расходи	102.170.264,00	108.186.759,00	105,89
Приходи – Расходи				
1	Добивка пред одданочување	2.693.728,00	4.860.723,00	180,45
2	Данок на добивка	193.330,00	204.715,00	105,89
3	Добивка по одданочување	2.500.398,00	4.656.008,00	186,21

Во 2013 година се планира вкупните приходи да се зголемат за 7,80%, аналогно на тоа се планира да се зголемат со помал процент и вкупните расходи за 5,89%.

Планот на зголемувањето на приходите за 7,80% е резултат на:

1. Предвидувањето на намалувањето на приходите од автомати за 1,13% заради намалениот број на локации во кој се приредуваат овие игри,

2. Предвидувањето на намалувањето на приходите од продажбата на Оне производите за 10,30% што е резултат на општата состојба во стопанството како и делот во стопанството што ја опфаќа оваа проблематика,

3. Предвидувањето на зголемувањето на приходите од останатата дејност за 38,31%. Во овие приходи, приходите од издавањето на деловните простории под закуп се предвидуваат да учествуваат со околу 72,50%.

Планот на зголемувањето на расходите за 5,89% е резултат на:

1. Предвидувањето на намалувањето на набавната вредност на стоките за продажба за 14,08% што е резултат со корелацијата на намалувањето на приходите по тој основ,

2. Предвидувањето на намалувањето на амортизацијата за 32,18%,

3. Предвидувањето на зголемувањето на бруто платата на вработените за 28,44% како резултат на зголемувањето на бројот на вработените,

4. Предвидувањето на зголемувањето на останатите трошоци од работењето за 18,23%, што е во корелација со зголемувањето на приходите од останатата дејност.

Лотарија на Македонија АД планира 2013 година да ја заврши со зголемување на добивката по одданочување за 86,21% во однос на 2012 година.

За 2014 и 2015 година со оглед на општата состојба во стопанството која се одразува како на игрите на среќа така и на останатите дејности, во Лотарија на Македонија АД не се предвидуваат покрупни инвестициони и други бизнис зафати.

Во 2014 и 2015 година се планира вкупните приходи да се зголемат за 5,00% во однос 2012 година, аналогно на тоа се планира да се зголемат со помал процент и вкупните расходи за 3,00% во однос на 2012 година.

7. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА

Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи со мислењето на независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија .

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2012 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2012 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 28

Додатоци

Додаток 1 - Годишна сметка

Додаток 2 - Годишен извештај за работа

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2012 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2012 година.

Скопје, 24 јануари 2013 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
Приходи од продажба	5	101.433	117.531
Останати оперативни приходи	6	3.047	26.590
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-365	-211
Трошоци за вработените	8	-12.041	-10.784
Амортизација		-12.276	-19.047
Набавна вредност на трговски стоки		-23.600	-28.615
Останати оперативни расходи	9	-53.872	-119.196
Добивка / загуба од работење		2.326	-33.732
Финансиски приходи/расходи	10	367	-374
Добивка / загуба пред оданочување		2.693	-34.106
Данок на непризнаени расходи		-193	-997
Добивка / загуба по оданочување		2.500	-35.103
Основна заработувачка по акција (во денари)	11	15	-217

Генерален извршен директор

Митко Димов



Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2012 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Добивка / загуба по оданочување		2.500	-35.103
Друга сеопфатна добивка / загуба			
Нереализирани добивки / загуби од вложувања расположливи за продажба		-1.293	-
Корекции за рекласификација за загуби поради обезвреднување на вложувања расположливи за продажба признаени во добивката или загубата за годината		-	15.427
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка / загуба		-1.293	15.427
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u>1.207</u>	<u>-19.676</u>

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	271.735	277.153
Нематеријални средства	12	24.867	33.414
Вложувања расположливи за продажба	13	3.214	4.507
Останати долгорочни средства	14	6.430	4.776
Вкупно		306.246	319.850
Тековни средства			
Залихи	15	22.053	23.331
Побарувања од купувачи	16	28.493	24.810
Останати краткорочни побарувања	17	3.642	2.264
Краткорочни финансиски средства	18	8.970	-
Парични средства	19	7.784	6.940
Вкупно		70.942	57.345
ВКУПНО СРЕДСТВА		377.188	377.195
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		470.990	470.990
Сопствени акции		-	-
Законски резерви		-	-
Ревалоризациони и останати резерви		-1.293	-
Акумулирана загуба		-109.994	-112.494
Вкупно		359.703	358.496
Долгорочни обврски			
Обврски по долгорочни кредити		-	-
Останати долгорочни обврски	20	2.404	4.025
Вкупно		2.404	4.025
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	21	6.212	9.373
Останати тековни обврски	22	8.549	5.301
Обврски по краткорочни кредити	23	320	-
Вкупно		15.081	14.674
Вкупно обврски		17.485	18.699
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		377.188	377.195

Генерален извршен директор

Митко Димов



Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31 декември 2012 година

во илјади денари	2012	2011
А. Готовински текови од деловни активности		
Добивка / загуба по оданочување	2.500	-35.103
Амортизација	12.276	19.047
Приходи од продажба на недвижности, построј. и опрема	-503	-6.883
Неотпишана вредност на продадени, расходувани и раскнижени недвижности, постројки опрема и нематеријални средства	2.249	33.342
Вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	-	13.961
Залихи	1.278	-14
Побарувања од купувачи	-3.683	-704
Останати краткорочни побарувања	-1.378	9.616
Обврски спрема добавувачи	-3.161	-6.982
Останати тековни обврски	3.248	-12.283
Нето готовински текови од деловни активности	12.826	13.997
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-560	-2.086
Набавки на нематеријални средства	-	-
Продадени недвижности, постројки и опрема	503	6.883
Краткорочни финансиски средства	-8.970	1.000
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Останати долгорочни средства	-1.654	1.377
Нето готовински текови од инвестициони активности	-10.681	7.174
В. Готовински текови од финансиски активности		
Останати долгорочни обврски	-1.621	-3.187
Краткорочни кредити	320	-3.100
Долгорочни кредити	-	-10.075
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето готовински текови од финансиски активности	-1.301	-16.362
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	844	4.809
Парични средства на почеток на годината	6.940	2.131
Парични средства на крајот на годината	7.784	6.940

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2012 година

2012 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски резерви	Ревалориз. и остан. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2012 година	470.990	-	-	-	-112.494	358.496
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2012 година	-	-	-	-	2.500	2.500
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност	-	-	-	-1.293	-	-1.293
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-1.293	2.500	1.207
Трансакции со сопствениците						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2012 година	470.990	0	0	-1.293	-109.994	359.703

2011 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски резерви	Ревалориз. и остан. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2011 година	470.990	-	-	-15.427	-77.391	378.172
Сеопфатна добивка						
Загуба за 2011 година	-	-	-	-	-35.103	-35.103
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност	-	-	-	15.427	-	15.427
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	15.427	-35.103	-19.676
Трансакции со сопствениците						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2011 година	470.990	0	0	0	-112.494	358.496

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

1.1. ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е основана во 1972 година. Основна дејност на Друштвото е организирање игри на среќа и забавни игри на автомати. Дополнителна дејност на Друштвото е продажба на трговски стоки.

1.2. Основната главнина на Друштвото ја сочинуваат 161.540 акции, од кои:

- 139.752 или 86,51% се обични акции;
- 21.788 или 13,49% се приоритетни акции сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Номиналната вредност на една акција изнесува 51,03 евра. Мнозински акционер во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е ФЕРШПЕД АД Скопје кој поседува 51,67% од основната главнина.

1.3. Бројот на вработените во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на 31.12.2012 година изнесуваше 29 лица (15 лица на 31.12.2011 година).

1.4. Седиштето на Друштвото е на ул. “Маршал Тито” бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се изготвени во согласност со законските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите се остваруваат од приредување игри на автомати, од трговија и од издавање на имот под закуп. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или нивната намена се книжат како зголемување на вредноста на недвижностите, постројките и опремата.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност на набавените недвижности, постројки и опрема зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на нивниот предвиден век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Градежни објекти	1 - 10%
Опрема	8 - 20%
Транспортни средства	16%
Лиценци за автомати	16,67%
Нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата ревалоризациони резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евиднтира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото, а се откупуваат од истото, се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви се употребени за покривање на искажана акумулирана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана загуба

Акумулираната загуба ги вклучува непокриените загуби од претходните години.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и наредните години.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2011 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување за првиот и вториот пензиски столб. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски по кредити и позајмици	320	-
Парични средства	<u>-7.784</u>	<u>-6.940</u>
Нето обврски по кредити и позајмици	-7.464	-6.940
Капитал и резерви	359.703	358.496
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

На 31.12.2012 година ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема нето обврски по кредити и позајмици.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од автомати	50.286	61.982
Приходи од продажба на ОНЕ производи	25.017	30.011
Приходи од закупнини	25.940	25.538
Останато	<u>190</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>101.433</u>	<u>117.531</u>

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од отпис на обврски	464	14.725
Наплатени отпишани побарувања	1.646	1.126
Приходи од продажба на основни средства	503	6.883
Останато	<u>434</u>	<u>3.856</u>
Вкупно	<u>3.047</u>	<u>26.590</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Останати трошоци за материјали	323	183
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	<u>42</u>	<u>28</u>
Вкупно	<u>365</u>	<u>211</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Бруто плати	11.783	10.033
Останати трошоци за вработените	<u>258</u>	<u>751</u>
Вкупно	<u>12.041</u>	<u>10.784</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Потрошена енергија	12.849	11.515
Транспортни трошоци и телекомун . трошоци	1.694	1.851
Трошоци за инвестиционо одржување	388	720
Наемнини	4.638	7.190
Вредносни усогласувања на побарувања	1.188	9.482
Вредносни усогласувања на вложувања расположливи за продажба	-	13.961
Трошоци за реклама, репрезентација, спонзор.	589	367
Премии за осигурување	716	1.044
Паушали за автомати	24.259	35.464
Даноци и прид. кои не зависат од резултатот	430	648
Банкарски услуги	318	414
Непроизводни услуги	2.300	3.306
Неоппишана вредност на продадени и расходувани основни средства	2.249	30.728
Останато	2.254	2.506
Вкупно	<u><u>53.872</u></u>	<u><u>119.196</u></u>

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ (НЕТО)

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од камати	379	212
Позитивни курсни разлики	5	1
Расходи од камати	-16	-582
Негативни курсни разлики	-1	-5
Вкупно	<u><u>367</u></u>	<u><u>-374</u></u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	2.500	-35.103
Пондериран просечен број на акции во оптек	<u>161.540</u>	<u>161.540</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>15</u>	<u>-217</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Приоритетните акции што ги има издадено ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, а што ги поседува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката, ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ. Приоритетните акции не се кумулативни.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на недвижностите, постројките и опремата и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2012 година се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2012 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2012 година	315.174	71.284	-	-	386.458	150.327
Нови набавки	352	208	-	-	560	-
Расходување и продажба	-	-6.144	-	-	-6.144	-13.836
Состојба на 31.12.2012 година	315.526	65.348	0	0	380.874	136.491
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2012 година	61.369	47.936	-	-	109.305	116.913
Амортизација	3.148	2.129	-	-	5.277	6.998
Расходување и продажба	-	-5.444	-	-	-5.444	-12.287
Прекнижување и усогласување	-542	543	-	-	1	-
Состојба 31.12.2012 година	63.975	45.164	0	0	109.139	111.624
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2012 ГОДИНА	251.551	20.184	0	0	271.735	24.867

Дел од недвижниот имот кој се наоѓа на улица Маршал Тито број 11 со површина од 2.084 квадрати е заложен како обезбедување за одобрен рамковен револвинг кредит од Комерцијална банка АД Скопје и за издавање банкарска гаранција за навремено измирување на парични обврски.

2011 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2011 година	345.192	77.560	2.109	-	424.861	164.241
Нови Набавки	1.406	680	-	-	2.086	-
Расходување и продажба	-31.424	-6.956	-2.109	-	-40.489	-13.914
					0	
Состојба на 31.12.2011 година	315.174	71.284	0	0	386.458	150.327
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2011 година	61.854	50.416	-	-	112.270	115.962
Амортизација	3.245	3.600	-	-	6.845	12.202
Расходување и продажба	-3.730	-6.080	-	-	-9.810	-11.251
Состојба 31.12.2011 година	61.369	47.936	0	0	109.305	116.913
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2011 ГОДИНА	253.805	23.348	0	0	277.153	33.414

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ТТК банка АД Скопје	2.473	3.766
Удели во Лотарија Албанија	495	495
Асоцијација на лотариски организации	62	62
Ер Сервис	184	184
Вкупно	<u>3.214</u>	<u>4.507</u>

14. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања по станбени кредити	3.171	4.719
Долгорочни депозити	3.259	57
Вкупно	<u>6.430</u>	<u>4.776</u>

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Залиха на материјали и ситен инвентар	897	961
Трговски стоки	22.053	23.331
Вкупно	<u>22.950</u>	<u>24.292</u>
Исправка на вредност	-897	-961
Вкупно	<u>22.053</u>	<u>23.331</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања од купувачи во земјата	28.493	24.810
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	<u><u>28.493</u></u>	<u><u>24.810</u></u>

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања за данок на добивка	1.313	1.826
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања од вработените	466	253
Однапред платени трошоци	247	-
Останато	1.616	185
Вкупно	<u><u>3.642</u></u>	<u><u>2.264</u></u>

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Краткорочни позајмици	5.734	-
Краткорочни депозити	3.236	-
Вкупно	<u><u>8.970</u></u>	<u><u>0</u></u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Жиро сметка	5.919	512
Жиро сметка - наменска за игри на среќа	-	6.370
Благајна	1.816	8
Девизни сметки	49	50
Девизна благајна	-	-
Вкупно	<u><u>7.784</u></u>	<u><u>6.940</u></u>

20. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски за лиценци	1.338	4.025
Обврски за примени депозити	1.066	-
Вкупно	<u><u>2.404</u></u>	<u><u>4.025</u></u>

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.212	9.373
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	<u><u>6.212</u></u>	<u><u>9.373</u></u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски за ДДВ и други даноци	252	364
Обврски за бруто плати и обвр. спрема вработ.	-	-
Обврски за паушали за автомати	1.416	2.741
Обврски за примени аванси	6.247	1.229
Пресметани приходи	634	967
Останати краткорочни обврски	-	-
Вкупно	<u><u>8.549</u></u>	<u><u>5.301</u></u>

23. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема небанкарски субјекти	320	-
Вкупно	<u>320</u>	-
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	-
Вкупно	<u><u>320</u></u>	<u><u>-</u></u>

24. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
EUR	61,5000	61,5050
USD	46,6510	47,5346

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите акционери и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти.

во илјади денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања по основ на купопродажни односи	17.925	11.121
- ФЕРШПЕД АД Скопје	17.308	8.861
- СКОВИН АД Скопје	411	1.357
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	80	-
- ФЕРШПЕД БРОКЕРАД Скопје	126	209
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	-	-
- ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	-	694
Краткорочни финансиски средства	5.719	-
- ФЕРШПЕД АД Скопје	5.413	-
- СКОВИН АД Скопје	306	-
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ФЕРШПЕД БРОКЕРАД Скопје	-	-
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	-	-
Обврски од купопродажни односи и останати обврски	295	86
- ФЕРШПЕД АД Скопје	161	-
- СКОВИН АД Скопје	116	35
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	51
- ФЕРШПЕД БРОКЕРАД Скопје	-	-
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	18	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	12.035	13.416
- ФЕРШПЕД АД Скопје	10.488	10.115
- СКОВИН АД Скопје	1.014	991
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	48	1.842
- ФЕРШПЕД БРОКЕРАД Скопје	484	468
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	1	-
Набавки на стоки и услуги	2.762	-
- ФЕРШПЕД АД Скопје	2.570	-
- СКОВИН АД Скопје	125	-
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	36	-
- ФЕРШПЕД БРОКЕРАД Скопје	-	-
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	31	-

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2012 година побарувањата по судските постапки покренати против ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје изнесуваат околу 104 илјади денари (313 илјади денари на 31.12.2011 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на 31.12.2012 година има потенцијална обврска по основ на издадена гаранција од банка за навремено измирување на парични обврски во износ од 6.080 илјади денари (6 милиони денари на 31.12.2011 година).

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2011 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2011 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 28

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: +389 (2) 3066-604
Тел: +389 (2) 3061-185
Факс: +389 (2) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2011 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје заклучно со 31 декември 2011 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, 20 февруари 2012 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2011 година

во илјади денари	Белешки	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од продажба	5	91.993	111.842
Останати оперативни приходи	6	52.128	45.356
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-211	-563
Трошоци за вработените		-10.784	-17.448
Амортизација		-19.047	-21.007
Набавна вредност на трговски стоки		-28.615	-38.588
Останати оперативни расходи	8	<u>-119.196</u>	<u>-111.168</u>
Оперативна загуба		-33.732	-31.576
Финансиски приходи/расходи	9	-374	-1.334
Загуба пред оданочување		-34.106	-32.910
Данок на непризнаени расходи		-997	-1.108
Загуба по оданочување		<u>-35.103</u>	<u>-34.018</u>
Основна заработувачка по акција (во денари)	10	-217	-211

Генерален извршен директор

Митко Димов



Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2011 година

во илјади денари	Белешки	2011	2010
Загуба по оданочување		-35.103	-34.018
Друга сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки / загуби од вложувања расположливи за продажба		-	-632
Корекции за рекласификација за загуби поради обезвреднување на вложувања расположливи за продажба признаени во добивката или загубата за годината		15.427	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка		<u>15.427</u>	<u>-632</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u><u>-19.676</u></u>	<u><u>-34.650</u></u>

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2011 година

во илјади денари	Белешки	2011	2010
СРЕДСТВА			
Основни средства	11	277.153	312.591
Нематеријални средства	11	33.414	48.279
Вложувања расположливи за продажба	12	4.507	3.041
Долгорочни побарувања	13	4.776	6.153
Вкупно долгорочни средства		319.850	370.064
Залихи	14	23.331	23.317
Побарувања од купувачи	15	24.810	24.106
Останати краткорочни побарувања	16	2.264	11.868
Дадени аванси и депозити		-	12
Краткорочни финансиски вложувања		-	1.000
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства и хартии од вредност	17	6.940	2.131
Вкупно тековни средства		57.345	62.434
ВКУПНО СРЕДСТВА		377.195	432.498
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		470.990	470.990
Законски резерви		-	-
Останати резерви		-	-15.427
Акумулирана загуба		-112.494	-77.391
Ревалоризациони резерви		-	-
Вкупно капитал		358.496	378.172
Обврски за лиценци	18	4.025	7.212
Обврски по долгорочни кредити	19	-	10.075
Обврски спрема добавувачи	20	9.373	16.341
Обврски за примени аванси		1.229	1.243
Обврски по краткорочни кредити	21	-	3.100
Останати тековни обврски	22	3.105	870
Пасивни временски разграничувања	23	967	15.485
Вкупно тековни обврски		14.674	37.039
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		377.195	432.498

Генерален извршен директор

Митко Димов

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 31 декември 2011 година

во илјади денари	2011	2010
А. Готовински текови од деловни активности		
Загуба за годината	-35.103	-34.018
Амортизација	19.047	21.007
Приходи од продажба на основни средства	-6.883	-16.240
Неотпишана вредност на продадени, расходувани и раскнижени основни и нематеријални средства	33.342	36.760
Вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	13.961	371
Побарувања од купувачи	-704	-10.910
Побарувања за аванси	12	-
Останати побарувања	9.604	-3.361
Активни временски разграничувања	-	131
Залихи	-14	-15.876
Обврски спрема добавувачи	-6.968	-964
Обврски за аванси	-14	1.229
Останати обврски	2.235	-3.253
Пасивни временски разграничувања	-14.518	121
Нето готовински текови од деловни активности	13.997	-25.003
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Нови набавки на основни средства	-2.086	-502
Набавки на нематеријални средства	-	-
Продадени основни средства	6.883	16.240
Краткорочни финансиски вложувања	1.000	-1.000
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Долгорочни побарувања	1.377	603
Нето готовински текови од инвестициони активности	7.174	15.341
В. Готовински текови од финансиски активности		
Лиценци	-3.187	-4.965
Краткорочни кредити	-3.100	-8.260
Долгорочни кредити	-10.075	10.075
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето готовински текови од финансиски активности	-16.362	-3.150
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	4.809	-12.812
Парични средства на почеток на годината	2.131	14.943
Парични средства на крајот на годината	6.940	2.131

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2011 година

2011 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Законски резерви	Останати резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2011 година	470.990	-	-15.427	-	-77.391	378.172
Сеопфатна добивка						
Загуба за 2011 година	-	-	-	-	-35.103	-35.103
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност	-	-	15.427	-	-	15.427
Вкупна сеопфатна добивка			15.427		-35.103	-19.676
Покривње на акумулирана загуба по Одлука од Собранието на акционери на товар на резервите	-	-	-	-	0	0
Трансакции со сопствениците						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2011 година	470.990	0	0	0	-112.494	358.496

2010 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Законски резерви	Останати резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2010 година	470.990	67.954	-14.794	4.986	-116.314	412.822
Сеопфатна добивка						
Загуба за 2010 година	-	-	-	-	-34.017	-34.017
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност	-	-	-633	-	-	-633
Вкупна сеопфатна добивка			-633		-34.017	-34.650
Покривње на акумулирана загуба по Одлука од Собранието на акционери на товар на резервите	-	-67.954	-	-4.986	72.940	0
Трансакции со сопствениците						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2010 година	470.990	0	-15.427	0	-77.391	378.172

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

1.1. ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е основана во 1972 година. Основна дејност на Друштвото е организирање игри на среќа и забавни игри на автомати. Дополнителна дејност на Друштвото е продажба на трговски стоки.

1.2. Основната главнина на Друштвото ја сочинуваат 161.540 акции, од кои:

- 139.752 или 86,51% се обични акции;
- 21.788 или 13,49% се приоритетни акции сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Номиналната вредност на една акција изнесува 51,03 евра. Мнозински акционер во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е ФЕРШПЕД АД Скопје кој поседува 51,67% од основната главнина.

1.3. Бројот на вработените во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на 31.12.2011 година изнесуваше 15 лица (18 лица на 31.12.2010 година).

1.4. Седиштето на Друштвото е на ул. “Маршал Тито” бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се изготвени во согласност со законските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2011 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите се остваруваат од приредување игри на автомати, од трговија и од издавање на имот под закуп. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Градежни објекти	1 - 10%
Опрема	8 - 20%
Транспортни средства	16%
Лиценци за автомати	16,67%
Нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евиднтира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото, а се откупуваат од истото, се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви се употребени за покривање на искажана акумулирана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана загуба

Акумулираната загуба ги вклучува непокриените загуби од претходните години.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и наредните години.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2010 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување за првиот и вториот пензиски столб. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2011	2010
Обврски по кредити	-	13.175
Парични средства	<u>-6.940</u>	<u>-2.131</u>
Нето обврски по кредити	-6.940	11.044
Капитал и резерви	358.496	378.172
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>2,92%</u>

На 31.12.2011 година ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема кредитна задолженост.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од автомати	61.982	72.156
Приходи од продажба на ОНЕ производи	30.011	39.385
Останато	<u>-</u>	<u>301</u>
Вкупно	<u>91.993</u>	<u>111.842</u>

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од отпис на обврски	14.725	631
Приходи од закупнини	25.538	23.650
Наплатени отпишани побарувања	1.126	866
Приходи од продажба на постојани средства	6.883	16.240
Останато	<u>3.856</u>	<u>3.969</u>
Вкупно	<u>52.128</u>	<u>45.356</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Останати трошоци за материјали	183	563
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	<u>28</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>211</u>	<u>563</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Потрошена енергија	11.515	10.758
Транспортни трошоци и телекомун . трошоци	1.851	3.118
Трошоци за инвестиционо одржување	720	804
Наемнини	7.190	6.960
Вредносни усогласувања на побарувања	9.482	6.048
Вредносни усогласувања на вложувања расположливи за продажба	13.961	371
Трошоци за реклама, репрезентација, спонзор.	367	1.062
Премии за осигурување	1.044	1.124
Паушали за автомати	35.464	40.352
Даноци и прид. кои не зависат од резултатот	648	1.038
Банкарски услуги	414	885
Непроизводни услуги	3.306	3.600
Неопишана вредност на продадени и расходувани основни средства	30.728	30.582
Останато	<u>2.506</u>	<u>4.466</u>
Вкупно	<u>119.196</u>	<u>111.168</u>

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ (НЕТО)

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од камати	212	248
Позитивни курсни разлики	1	20
Расходи од камати	-582	-1.223
Негативни курсни разлики	<u>-5</u>	<u>-379</u>
Вкупно	<u>-374</u>	<u>-1.334</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	-35.103	-34.018
Пондериран просечен број на акции во оптек	<u>161.540</u>	<u>161.540</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>-217</u>	<u>-211</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Приоритетните акции што ги има издадено ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, а што ги поседува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката, ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ. Приоритетните акции не се кумулативни.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

11. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2011 година се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2011 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2011 година	345.192	77.560	2.109	-	424.861	164.241
Нови Набавки	1.406	680	-	-	2.086	-
Расходување и продажба	-31.424	-6.956	-2.109	-	-40.489	-13.914
					0	
Состојба на 31.12.2011 година	315.174	71.284	0	0	386.458	150.327
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2011 година	61.854	50.416	-	-	112.270	115.962
Амортизација	3.245	3.600	-	-	6.845	12.202
Расходување и продажба	-3.730	-6.080	-	-	-9.810	-11.251
Состојба 31.12.2011 година	61.369	47.936	0	0	109.305	116.913
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2011 ГОДИНА	253.805	23.348	0	0	277.153	33.414

Дел од недвижниот имот кој се наоѓа на улица Маршал Тито број 11 со површина од 2.084 квадрати е заложен како обезбедување за одобрен рамковен револвинг кредит од Комерцијална банка АД Скопје и за издавање банкарска гаранција за навремено измирување на парични обврски.

2010 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 1.01.2010 година	345.283	164.492	7.259	8.313	525.347	175.074
Нови Набавки	492	1.854	-	-	2.346	5.445
Расходување и продажба	-583	-88.786	-5.150	-8.313	-102.832	-16.278
					0	
Состојба на 31.12.2010 година	345.192	77.560	2.109	0	424.861	164.241
Исправка на вредност						
Состојба 1.01.2010 година	58.403	110.570	-	-	168.973	113.317
Амортизација	3.451	5.241	-	-	8.692	12.315
Расходување и продажба	-	-65.395	-	-	-65.395	-9.670
Состојба 31.12.2010 година	61.854	50.416	0	0	112.270	115.962
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2010 ГОДИНА	283.338	27.144	2.109	0	312.591	48.279

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ТТК банка АД Скопје	3.766	2.300
Удели во Лотарија Албанија	495	495
Асоцијација на лотариски организации	62	62
Ер Сервис	<u>184</u>	<u>184</u>
Вкупно	<u>4.507</u>	<u>3.041</u>

13. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања по станбени кредити	4.719	6.153
Долгорочни депозити	<u>57</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>4.776</u>	<u>6.153</u>

14. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Залиха на материјали и ситен инвентар	961	1.192
Трговски стоки	<u>23.331</u>	<u>23.303</u>
Вкупно	<u>24.292</u>	<u>24.495</u>
Исправка на вредност	-961	-1.178
Вкупно	<u>23.331</u>	<u>23.317</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања од купувачи во земјата	24.810	24.106
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	<u>24.810</u>	<u>24.106</u>

16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања за данок на добивка	1.826	2.823
Побарувања за данок на додадена вредност	-	1.386
Побарувања од вработените	253	7.473
Останато	185	186
Вкупно	<u>2.264</u>	<u>11.868</u>

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Жиро сметка	512	1.821
Жиро сметка - наменска за игри на среќа	6.370	209
Благајна	8	49
Девизни сметки	50	48
Девизна благајна	-	4
Вкупно	<u>6.940</u>	<u>2.131</u>

18. ОБВРСКИ ЗА ЛИЦЕНЦИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Обврски за лиценци	4.025	7.212
Вкупно	<u>4.025</u>	<u>7.212</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Комерцијална банка АД Скопје	-	13.175
Останати	-	-
Вкупно	0	13.175
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-	-3.100
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	0	10.075

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	9.373	16.341
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	9.373	16.341

21. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Комерцијална банка АД Скопје	-	-
Останати	-	-
Вкупно	-	-
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	3.100
Вкупно	0	3.100

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Обврски за ДДВ и други даноци	364	2
Обврски за бруто плати и обвр. спрема вработ.	-	868
Обврски за паушали за автомати	2.741	-
Останати краткорочни обврски	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>3.105</u>	<u>870</u>

23. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Пасивни временски разграничувања од игри на среќа	-	14.683
Останати пасивни временски разграничувања	<u>967</u>	<u>802</u>
Вкупно	<u>967</u>	<u>15.485</u>

24. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
EUR	61,5050	61,5050
USD	47,5346	46,3140

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите акционери и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти:

со матичното друштво ФЕРШПЕД АД Скопје

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања по основ на купопродажни односи	8.861	8.260
Обврски по основ на купопродажни односи	-	56
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	10.115	10.383

со поврзаните лица на ФЕРШПЕД АД Скопје

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања по основ на купопродажни односи	2.259	1.143
Обврски по основ на купопродажни односи	86	8.138
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	3.301	2.132

Поврзани лица со ФЕРШПЕД АД Скопје се: ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид, СКОВИН АД Скопје, ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2011 година побарувањата по судските постапки покренати против ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје изнесуваат околу 313 илјади денари. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има потенцијална обврска по основ на издадена гаранција од банка за навремено измирување на парични обврски во износ од 6 милиони денари.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.